

Прва сесија во рамките на Програмата „Регионални форуми во заедницата“
во Центар за развој на Источен плански регион,
Хотел „Изгрев“ – Штип, 20.02.2019 година, 11,00 часот

ДНЕВЕН РЕД

Време	
10.30-11:00	Пристигнување и регистрација
11:00-11:20	Обраќања <ul style="list-style-type: none"> • Г-ѓа Драгица Здравева, Раководител на Центар за развој на Источен плански регион • Г-дин Благој Бочварски, Градоначалник на општина Штип • Претставник од Швајцарска агенција за развој и соработка
11:20 – 11:45	Кафе пауза / Изјави за медиуми
11:45-12:15	Структурирање на форумот/распределување по работни маси Утврдување на правила за работа
12:15-12:45	Презентација на форумскиот процес
12:45 - 13:00	Кафе пауза
13:00-14:00	Идентификација и дефинирање на проблемите Дискусија по работни маси и презентација Групирање на проблемите
14:00 – 14:45	Предлагање решенија Дискусија по работни маси и презентација Формирање на работни групи за предлог решенијата
14:45-15:00	Оценка на форумската сесија Договор за следна сесија
15:00	Коктел